



СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

1830
Službeni vesnik SR
Makedonije

91001 Skopje
rah 51

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрваткосрпски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. — Огласи според тарифата. — Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-19844

Сабота, 3 мај 1980

БЕЛГРАД

БРОЈ 23

ГОД. XXXVI

Цена на овој број е 3 динари. — Преплатата за 1980 година изнесува 300 динари. Рок за рекламации 15 дена. — Редакција: Улица Јована Ристика бр. 1. Пошта: Фах 226. — Телефони: централа 650-153; Уредништво 651-835; Служба за преплата 651-732; Телекс 11756

393.

II

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ИЗНОС НА СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИНТЕГРАЦИЈА НА ЗАЕДНИЧКИТЕ СЛУЖБИ ЗА ВОДЕЊЕ НА ЦИВИЛНИТЕ И ВОЕНИТЕ ВОЗДУХОПЛОВИ, ВО ПЕРИОДОТ ОД 1977 ДО 1981 ГОДИНА, И ПРОГРАМАТА ЗА МОДЕРНИЗАЦИЈА НА ЗАЕДНИЧКИТЕ СЛУЖБИ ЗА ВОДЕЊЕ НА ЦИВИЛНИТЕ И ВОЕНИТЕ ВОЗДУХОПЛОВИ, ВО ПЕРИОДОТ ОД 1976 ДО 1981 ГОДИНА

Се прогласува Законот за измени на Законот за утврдување на вкупниот износ на средствата за финансирање на Програмата за интеграција на заедничките служби за водење на цивилните и воените воздухоплови, во периодот од 1977 до 1981 година, и Програмата за модернизација на заедничките служби за водење на цивилните и воените воздухоплови, во периодот од 1976 до 1981 година, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 29 април 1980 година.

ПР бр. 855
29 април 1980 година
Белград

По овластување од
Претседателот на Републиката
потпретседател
на Претседателството на СФРЈ,
Лазар Колишевиќ, с.р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Драгослав Марковиќ, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ИЗНОС НА СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИНТЕГРАЦИЈА НА ЗАЕДНИЧКИТЕ СЛУЖБИ ЗА ВОДЕЊЕ НА ЦИВИЛНИТЕ И ВОЕНИТЕ ВОЗДУХОПЛОВИ, ВО ПЕРИОДОТ ОД 1977 ДО 1981 ГОДИНА, И ПРОГРАМАТА ЗА МОДЕРНИЗАЦИЈА НА ЗАЕДНИЧКИТЕ СЛУЖБИ ЗА ВОДЕЊЕ НА ЦИВИЛНИТЕ И ВОЕНИТЕ ВОЗДУХОПЛОВИ, ВО ПЕРИОДОТ ОД 1976 ДО 1981 ГОДИНА

Член 1

Во Законот за утврдување на вкупниот износ на средствата за финансирање на Програмата за интеграција на заедничките служби за водење на

цивилните и воените воздухоплови, во периодот од 1977 до 1981 година, и Програмата за модернизација на заедничките служби за водење на цивилните и воените воздухоплови, во периодот од 1976 до 1981 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/76 и 53/76) во член 1, во уводната реченица, зборовите: „1.984.570.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „2.207.781.000 динари“, а зборовите: „1.242.480.000 динари“ — со зборовите: „1.215.820.000 динари“.

Во точка 1 зборовите: „912.570.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „965.971.000 динари“, а зборовите: „662.480.000 динари“ — со зборовите: „666.000.000 динари“.

Во точка 2 зборовите: „1.072.000.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „1.241.810.000 динари“, а зборовите: „580.000.000 динари“ — со зборовите: „549.826.000 динари“.

Член 2

Во член 2 точка 1 зборовите: „180.280.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „108.447.000 динари“, а зборовите: „110.480.000 динари“ — со зборовите: „5.000.000 динари“.

Во точка 2 зборовите: „246.410.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „123.205.000 динари“, а зборовите: „195.910.000 динари“ — со зборовите: „100.000.000 динари“.

Во точка 3 зборовите: „226.530.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „157.400.000 динари“, а зборовите: „175.730.000 динари“ — со зборовите: „110.000.000 динари“.

Во точка 4 зборовите: „222.850.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „194.000.000 динари“, а зборовите: „158.800.000 динари“ — со зборовите: „70.000.000 динари“.

Во точка 5 зборовите: „36.500.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „382.919.000 динари“, а зборовите: „21.560.000 динари“ — со зборовите: „381.000.000 динари“.

Член 3

Во член 2а точка 1 зборовите: „80.000.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „18.820.000 динари“.

Во точка 2 зборовите: „144.250.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „125.215.000 динари“, а зборовите: „90.000.000 динари“ — со зборовите: „18.000.000 динари“.

Во точка 3 зборовите: „163.450.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „132.963.000 динари“, а зборовите: „90.000.000 динари“ — со зборовите: „43.000.000 динари“.

Во точка 4 зборовите: „185.650.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „154.000.000 динари“, а зборовите: „90.000.000 динари“ — со зборовите: „70.000.000 динари“.

Во точка 5 зборовите: „210.950.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „184.300.000 динари“ а зборовите: „100.000.000 динари“ — со зборовите: „88.730.000 динари“.

Во точка 6 зборовите: „240.050.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „517.682.000 динари“, а зборовите: „130.000.000 динари“ — со зборовите: „311.270.000 динари“.

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

394.

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА СОЈУЗНАТА ПАЗАРНА ИНСПЕКЦИЈА

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за сојузната пазарна инспекција, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 29 април 1980 година.

ПР бр. 850
29 април 1980 година
Белград

По овластување од
Претседателот на Републиката
потпретседател
на Претседателството на СФРЈ,
Лазар Колишевски, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Драгослав Марковиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА СОЈУЗНАТА ПАЗАРНА ИНСПЕКЦИЈА

Член 1

Во Законот за сојузната пазарна инспекција („Службен лист на СФРЈ“, бр. 24/74 и 22/78) во член 3 став 1 точка 2 зборот: „Југославија“ се заменува со зборовите: „Социјалистичка Федеративна Република Југославија“.

Член 2

Во член 8 став 3 зборовите: „сојузниот секретар за пазар и цени“ се заменуваат со зборовите: „функционерот што раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работите на пазарот и за општите стопански работи“.

Член 3

Во член 17 став 1 зборовите: „Сојузниот секретаријат за пазар и цени“ се заменуваат со зборовите: „Сојузниот орган на управата надлежен за работите на пазарот и за општите стопански работи“.

Член 4

Во член 22 став 2 зборовите: „Сојузниот секретар за пазар и цени“ се заменуваат со зборовите: „Функционерот што раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работите на пазарот и за општите стопански работи“.

Член 5

Во член 30 став 1 се додава нова точка 1, која гласи:

„1) ако во определениот рок не постапи по решението на инспекторот (член 12)“.

Досегашните точ. 1 и 2 стануваат точ. 2 и 3.

Член 6

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

395.

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ РЕГИСТАР НА БРОДОВИТЕ

Се прогласува Законот за дополнение на Законот за Југословенскиот регистар на бродовите, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 29 април 1980 година.

ПР бр. 851
29 април 1980 година
Белград

По овластување од
Претседателот на Републиката
потпретседател
на Претседателството на СФРЈ,
Лазар Колишевски, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Драгослав Марковиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ РЕГИСТАР НА БРОДОВИТЕ

Член 1

Во Законот за Југословенскиот регистар на бродовите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74) по член 4 се додава нов член 4а, кој гласи:

„Прописите за техничките правила се објавуваат во „Службен лист на СФРЈ“, а техничките правила се објавуваат во посебно издание на Југословенскиот регистарот.“

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

396.

Тргувајќи од тоа дека Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ, по повод донесувањето на Законот за средствата за отстранување на последиците од катастрофалниот земјотрес што го погоди подрачјето на Социјалистичка Република Црна Гора во 1979 година, усвои и заклучок да им се препорача на организациите на здружен труд и на другите самоуправни организации и заедници и преку здружување на труд и средства, да се забрза обновата и изградбата на настраданото подрачје во Социјалистичка Република Црна Гора, Собранието на СФРЈ, врз основа на член 287, а во врска со член 286 став 3 точка 4 од Уставот на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 29 април 1980 година, донесе

ПРЕПОРАКА

ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА ТРУД И СРЕДСТВА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД СО ЦЕЛ ЗА ШТО ПОБРЗО ОТСТРАНУВАЊЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОД КАТАСТРОФАЛНИОТ ЗЕМЈОТРЕС ШТО ГО ПОГОДИ ПОДРАЧЈЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА ЦРНА ГОРА ВО 1979 ГОДИНА

Во отстранувањето на последиците од катастрофалниот земјотрес што го погоди подрачјето на Социјалистичка Република Црна Гора во 1979 година

силно дојде до израз солидарноста на работните луѓе и граѓаните, на сите народи и народности на Југославија и на организациите на здружен труд и на другите самоуправни организации и заедници, на општествено-политичките и на други општествени организации од сите социјалистички републики и од социјалистичките автономни покраини.

Со донесувањето на Законот за средствата за отстранување на последиците од катастрофалниот земјотрес што го погоди подрачјето на Социјалистичка Република Црна Гора во 1979 година како трајно решение за отстранување на последиците од катастрофалниот земјотрес, на таа солидарност ѝ е дадена материјална основа од страна на сите социјалистички републики и од социјалистичките автономни покраини.

Со цел за понатамошно поттикнување на активноста заради поопшто, посеопфатно и побрзо отстранување на последиците од катастрофалниот земјотрес што го погоди подрачјето на Социјалистичка Република Црна Гора во 1979 година, Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ препорачува:

1. организациите на здружен труд од сите социјалистички републики и од социјалистичките автономни покраини и организациите на здружен труд од настраданото подрачје на Социјалистичка Република Црна Гора, во согласност со своите развојни планови, да преземаат мерки и во заеднички интерес да здружуваат труд и средства врз дохововни основи и на тој начин да придонесат на брзата обнова и натамошниот развој на стопанството на Социјалистичка Република Црна Гора;

2. Стопанската комора на Југославија, стопанските комори на социјалистичките републики и на социјалистичките автономни покраини, општите здруженија и другите самоуправни организации и заедници сестрано да ги разгледаат потребите и можностите и да ја поттикнуваат својата активност врз насочување на здружувањето на труд и средства и меѓусебно поврзување на организациите на здружен труд во смисла на точка 1 од оваа препорака;

3. надлежните органи на општествено-политичките заедници со цел за побрза обнова и развој на стопанството од настраданото подрачје, а во согласност со интересите на општествено-економскиот развој на целата заедница, со соодветни активности и мерки да го поттикнуваат процесот на здружување на труд и средства на организациите на здружен труд од сите социјалистички републики и од социјалистичките автономни покраини со организациите на здружен труд од подрачјето на Социјалистичка Република Црна Гора што е погодено од катастрофалниот земјотрес.

4. организациите на здружен труд, другите самоуправни организации и заедници, стопанската комора и општите здруженија и надлежните органи на општествено-политичките заедници на Социјалистичка Република Црна Гора преземаат посебни активности и мерки во рамките на своите права и должности со кои ќе создаваат услови за што посефикасна реализација на оваа препорака.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 265
29 април 1980 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Драгослав Марковиќ, с. р.

Претседател
на Соборот на
републиките и
покраините,
Зоран Попич, с. р.

ОДЛИКУВАЊА

У К А З

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат

Од СР Босна и Херцеговина

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Чустовиќ Омера Изет;

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството помеѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Бећкановиќ Раме Ариф;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Миливојац Вида Душан, Обрадов-Марковиќ Радмира др Бранка, Одобашиќ Реџе Шерко, Планиниќ Мате Андрија, Солдо Јосипа Марко, Шмигоц Јосипа Ивица;

— за заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ

Бодирог Ђорџија др Милан, Милишиќ Павла Митар;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Антеџ Симе Гојко, Ђумркушиќ Ђемиќиќ Алије Загорка, Хасандедиќ Салиха Хивзија, Вујсиќ-Перовиќ Новице Зорица;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Губавиќ Ибрахима Фатима, Херенда Хамида Мужимид Хрустановиќ Адема Менсур, Ихтијаревиќ Салема Ајниа, Каравдиќ Ахмеда Мустафа, Марчевиќ Павелтате Милован, Матковиќ-Вокатиќ Ивана др Марија, Маврак Душана Милован;

— за залагање во социјалистичката изградба на земјата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Марвиќ Маријана Драго, Петровиќ Раде Мирко, Стопанковиќ-Мијаиловиќ Катарине Даринка;

— за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Берџиќ Бошка Цвјетко, Пајовиќ Алексе Никола, Савицки-Беговиќ-Пињо Мустафе Емса, Сузиќ-Тривиќ Тодор Јевдокија, Шећеровиќ-Шарепац Остоје Добрица;

Од СР Словенија

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Шкетел Терезије Алојз;

— за заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ

Драушбахер Ивана Иван, Михеу Франца Јоже;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Коритник Валентина Франц;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Брезник Јурија Валтер, Буквич Штефана Бела, Дамјановиќ Јанка Милан, Ериште Мартина Алојз, Крижан Кристине Вид, Михелич Антона Станко, Плоч Франц Хуберт, Репвиќ Јоже Марица, Скут-

ник Ервина Ервин, Топлер Домажа Владимир, Урнаут Ивана Албина, Урнаут Конрада Конрад, Врхњак Франца Иван, Весоник Јудвика Хуберт, Врхњак Марија Ангела;

— за залагање во социјалистичката изградба на земјата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Рутар Владислава Марко, Слејко-Шантел Антона Марија;

— за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Брезовник Франца Франц, Бучинек Франца Франц, Хелбл Јудвика Франц, Квасник Ивана Алец, Матјаж Франца Бригита, Маурич Симона Марија;

— за заслуги и постигнати успеси во работата на општонародната одбрана

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

Братој Мирослава Андреј.

Бр. 121
18 октомври 1979 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с.р.

СОДРЖИНА:

Страница

393. Закон за измени на Законот за утврдување на вкупниот износ на средствата за финансирање на Програмата за интеграција на заедничките служби за водење на цивилните и воените воздухоплови, во периодот од 1977 до 1981 година, и Програмата за модернизација на заедничките служби за водење на цивилните и воените воздухоплови, во периодот од 1976 до 1981 година — — — — —	845
394. Закон за измени и дополнења на Законот за Сојузната пазарна инспекција —	846
395. Закон за дополнење на Законот за Југословенскиот регистар на бродовите — —	846
396. Препорака за здружување на труд и средства на организациите на здружен труд со цел за што побрзо отстранување на последиците од катастрофалниот земјотрес што го погоди подрачјето на Социјалистичка Република Црна Гора во 1979 година —	846
Одликувања — — — — —	847